

Почитувани сограѓани, почитувани учесници во културниот бран, дами и господа, драги пријатели

Имам посебна чест и задоволство да ве поздравам и да ви посакам пријатни мигови со големиот **Топол културен бран** кој се организира под покровителство на Министерството за култура и Владата на Република Македонија. **Топлиот културен бран** во нашиот град започнува со вечерашниот концерт на културно уметничките друштва: Карпош Крива Паланка; 8ми Октомври од Крива Паланка; Руен од Кочани; и Јанко Глигоров од Св. Николе

Оваа иницијатива е еден значаен сегмент во заложите на владата да културни вредности и дела не се случуваат само во големите центри, туку и во помалите локални заедници, каква што е нашата општина.

Тоа дава можност и на кривопаланечката јавност да биде вклучена во културните текови и најновите културно-уметнички збиднувања во нашата држава.

Овој проект, истовремено кореспондира и со нашите идеи да го возобновиме и збогатиме културното живеење на градот со нови, возбудливи и интересни содржини.

Изминатите десетина дена имавте можност да ја проследите богатата културно-уметничка програма, во рамките на за првпат организираното наше - *Кривопаланечко културно лето*, кое се реализираше во нашиот убав манастирски комплекс Свети Јоаким Осоговски.

Во контекст на нашето *Кривопаланечко културно лето* имавме и промоција на возобновеното друштво за староградски песни Распеани Паланчани. Тие имаа своја многу успешна промоција и за таа цел веќе се и дел од Топлиот културен бран на Министерството за култура што значи дека и тие имаат свои настапи низ градовите во Македонија.

Вечерва, пак, имаме можност да го проследиме репертоарот на повеќе културно-уметнички друштва од нашата земја.

Јас имам посебна чест да ги поздравам вечерашните учесници во **Топлиот културен бран** и заедно со вас да уживам во нивната изведба.

Ние како општина покрај **Топлиот културен бран** кој го организира Министерството за култура ќе продолжиме и со нашите културни настани кои сами ќе си ги организираме.

На задоволство на сите нас и вас сакам да Ве информирам дека на 27 и 28-ми август, ќе се возобнови и одржи меѓународниот фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски“, а во периодот од 15 до 21 септември ќе го организираме и првиот меѓународен театарски фестивал во нашата општина на кој ќе учествуваат театарски групи од Србија, Бугарија и Македонија.

Ви посакувам пријатна фолклорна вечер со која го започнуваме летниот **Топол културен бран** во Крива Паланка.

Го прогласувам **Топлиот културен бран** отворен.

Благодарам!